

ПЕТ радиофармацевтици

– характеристики и монографии

ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – ДПП

Good Manufacturing Practices (GMP)

- ДПП овозможува гарантиран квалитет на фармацевтски производ
- Се однесува и вклучува: вработени, опрема, почетен материјал, простор, контрола на квалитет, документација, пакување и испорака

ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – ДПП

Good Manufacturing Practices (GMP)

Што се бара од ДПП?

- СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ кој вклучува:
 - Документација
 - Стандардни оперативни постапки
 - Извештаи
 - Записи
 - Контрола на квалитет (QC)
 - спецификации
 - Опрема
 - Контрола за време на процес
 - Валидација (DQ,IQ,OQ,PQ)
- Простории
 - Планирање на лаборатории
 - Контрола на воздух (classes A-B-C-D)
 - Движење на вработени и материјали
- Почетен материјал
 - Видлива трага на движење
 - употреба
- Вработени
 - Доволен број
 - Одговорност
 - квалификација
 - Тренирање и обука



ДПП регулатива

НАЦИОНАЛНА РЕГУЛАТИВА КОЈА Е ВО СОГЛАСОСТ СО:

CЗО - World Health Organization
Quality Guidance

ЕУ - European Union
Guidelines

US FDA
Part 210 - GMP General
Part 211 - Pharmaceuticals
Part 212 – PET Radiopharmaceuticals



**International
Pharmacopoeia
(Ph. Int.)**

Општи монографии

анекси

- Terminology
- Table of physical characteristics

**European
Pharmacopoeia
(Ph. Eur.)**

Општи монографии

**United States
Pharmacopoeia (USP)**

Општи монографии

- Cobalamin Radiotracer
- Pharmaceutical Compounding – Sterile preparations
- Radioactivity
- Radiopharmaceutical Quality Control
- Assurance and compounding
- **General Tests and Assays**
- General Information Chapter

**Специфични
монографии
(27 монографии)**

**Специфични
монографии
(63 монографии)**

**Специфични
монографии
(84 монографии)**

. Methods of analysis

- Physical and physicochemical methods
- Chemical methods
- Biological methods



International Pharmacopoeia (Ph. Int.)	European Pharmacopoeia (Ph. Eur.)	United States Pharmacopoeia (USP)
Специфични монографии (27 монографии)	Специфични монографии (63 монографии)	Специфични монографии (84 монографии)
PET <ul style="list-style-type: none"> ■ ^{18}F - 1 	PET <ul style="list-style-type: none"> ■ ^{11}C - 4 ■ ^{18}F - 4 ■ Other PET – 4 	PET <ul style="list-style-type: none"> ■ ^{11}C - 6 ■ ^{18}F - 3 ■ Other PET – 3
$^{99\text{m}}\text{Tc} - 14$	$^{99\text{m}}\text{Tc} - 19$	$^{99\text{m}}\text{Tc} - 27$
	$^{111}\text{In} - 3$	$^{111}\text{In} - 7$
Other SPECT – 2	Other SPECT – 4 Other - 1	Other SPECT – 5
Radioiodine - 6	Radioiodine - 11	Radioiodine - 13
Therapeutic – 4	Therapeutic – 2	Therapeutic – 6
	Lab Assays – 7	Lab Assays – 8
	Starting Materials - 4	Accessories - 6